

Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1 * 2300 Кочани * Македонија
Тел. +389(0)33/274-001 S Факс. +389(0)33/273-542
www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

ПОЕДНОСТАВЕНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ
(набавка со проценета вредност до 5.000 евра)

ПОСТАПКАТА СЕ СПРОВЕДУВА ВО ХАРТИЕНА ФОРМА И ЗАВРШУВА СО Е-
АУКЦИЈА

Оглас бр.05-1518/8/2015

Предмет на јавна набавка - услуги
*Изработка на стратегиска оцена за влијанието на урбанистичко-планската
документација врз животната средина и здравјето на луѓето*

Претседател на комисија за јавна набавка
Раководител на одделение
за урбанизам
Александар Гицов

Кочани, Јули, 2015

I. ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ

1. Договорен орган

Договорен орган е Општина Кочани, со седиште на адреса: ул."Раде Кратовче" бр.1 Кочани, телефон за контакт 033-274-001, факс 033-273-542.

Лице за контакт за техничката спецификација: Зоран Манасиев тел.072-275-604-изготвувач на техничката спецификација.

2. Предмет на договорот за јавна набавка

2.1. Предмет на договорот за јавна набавка е:

- **Изработка на стратегиска оцена за влијанието на урбанистичко-планската документација врз животната средина и здравјето на луѓето**

Детален опис на предметот на договорот е даден во техничките спецификации-предмер во прилог на оваа тендерска документација.

2.2. Предметот на договорот не е деллив. Економскиот оператор во својата првична понуда /пред спроведување на електронската аукција/ треба да ги вклучи сите составни делови и сите ставки во листата на цени, онака како што е дадено, во образецот на понудата. Во спротивно понудата ќе се смета за неприфатлива.

2.3. Предмет на е-аукцијата ќе биде вкупната цена на понудат вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ.

3. Начин, рок и место на извршување на услугата

3.1. Договорниот орган со избраниот најповолен понудувач ќе склучи договор за јавна набавка за период од 12 /дванаесет/ месеци за изработка на стратегиска оцена за влијанието на урбанистичко-планската документација врз животната средина и здравјето на луѓето за потребите на Општина Кочани. Носителот на набавка ќе ги извршува услугите само по писмено барање од договорниот орган, во зависност од конкретна потреба, кое барање ќе содржи вид и опис на услуга согласно позициите во техничката спецификација (понудата), површина на плански опфат, рок на извршување и потребен број за доставување на изработени примероци.

Изработката на стратегиската оцена за влијанието на урбанистичко-планската документација врз животната средина и здравјето на луѓето треба да биде според барањата на Договорниот орган и постојните технички прописи и стандарди за вршење на ваков вид на услуги, а согласно единечните цени утврдени и прифатени од конечната понуда на избраниот најповолен понудувач.

Секоја извршена услуга од страна на Изработувачот, која нема да биде во согласност со барањето на Договорниот орган или ќе биде извршена без барање издадено од истиот, ќе се смета за неважечка, а трошоците нема да се признаат и истите ќе паднат на товар на Изработувачот.

3.1.1. Заради несметано извршување на услугите - предмет на договорот за јавна набавка, на Носителот на набавката во седиштето на Договорниот орган, ќе му бидат овозможени на увид сите потребни документи (ДУП, ГУП, документациона основа и планска документација, графички прилози, мислења и други податоци).

Начинот и рокот за извршување на услугата се задолжителни. Секоја понуда која содржи начин и рок на извршување на услугата поинакви од тие утврдени во оваа точка ќе се смета за неприфатлива и како таква ќе биде одбиена од страна на комисијата за јавни набавки.

3.2 Број и начин за доставување на изработените примероци

Бројот и начинот за доставување на изработените примероци, кои Носителот на набавката- изработувачот е обврзан да ги достави на Договорниот орган се:

3.2.1 Стратегиските оценки се доставуваат во :

- Нацрт верзија – 3 примерока и во дигитална форма на ЦД
- Финална верзија – 3 примерока и во дигитална форма на ЦД

3.2.2 Елаборатите за заштита на животната средина се доставуваат по одобрување од надлежен орган во:

- во 3 примерока и во дигитална форма на ЦД

Напомена: Сите понуди кои содржат поинаков начин на изработка и доставување на примероци од утврдениот, ќе се отфрлат како неприфатливи.

4. Цена на понудата и извор на средства и начин и рок на плаќање

4.1 Цена на понудата

4.1.1 Економскиот оператор во првичната понуда / пред електронската аукција/ ја внесува цената за секоја ставка – позиција / онака како што е барано /, *единечна цена без ДДВ и единечна цена со ДДВ.*

Напомена : Единечната цена за секоја ставка од секоја позиција од техничката спецификација да не биде дадена од ха за сите ставки, туку онака како што се бара во техничката спецификација за секоја ставка од позициите посебно :

Пр. за единечна цена за изработка на стратегиска оцена за ГУП од точка 1.1 од спецификацијата – површина до 20 ха, цената ќе биде единствена и за стратегиска оцена за план од површина од 1 ха и за површина од 20 ха/ и истата ќе се засметува како вкупна вредност што ќе се плати за планскиот опфат .

Но , пр. за единечна цена за изработка на стратегиска оцена за ГУП од точка 1.5-површина од 100 ха до 300 ха , единечната цена ќе биде дадена од ха, и вкупната вредност што ќе се плати за планскиот опфат ќе се засметува во зависност од површината за тој плански опфат, помножена по понудената единечна цена дадена од ха.

4.1.2 Понудената единечна цена треба да ги вклучува сите трошоци и попусти на економскиот оператор, да биде искажана без данок на додадена вредност кој се искажува посебно, а вкупната цена на понудата треба да го вклучува збирот на сите единечни цени без ДДВ .

Напомена: Вкупната цена во понудата како збир на сите единечни цени ќе се користи само за електронската аукција односно ќе се користи само за одредување на процентот на намалување на единечните цени по завршување на истата /по кои цени всушност и ќе се реализира договорот/, а вкупната вредност на договорот ќе бидат планираните средства за реализација на истиот утврдени во одлуката за јавна набавка, односно проценетата вредност на договорот за јавната набавка објавена во огласот.

4.1.3 Ако цената на понудата/на некоја ставка од позициите во техничката спецификација/ е невообичаено ниска која е значително пониска од реалната пазарна

цена што предизвикува сомнеж дека договорот ќе биде извршен која е значително пониска од реалната пазарна цена што предизвикува сомнеж дека договорот ќе биде извршен и во голема мера не е во согласност со проценетата, договорниот орган од економскиот оператор ќе побара писмено објаснување за причините за таквата цена . Ако економскиот оператор не успее да објасни на писмено, кои се причините за таквата цена во рок од 5 /пет/ дена од датумот на поднесување на барањето, или пак ако Комисијата не ги прифати неговите причини, понудата ќе биде отфрлена.

Напомена: Цените да бидат пишувани директно во Образец на понудата (листа на цени во тендерската документација) изготвен од Договорниот орган , кој се презема директно од ЕСЈН, и не се дозволени никакви алтернативни понуди или обрасци на понуда.

Доколку цените се дадени на друг начин од претходно опишаниот, првичната понуда ќе биде оценета како неприфатлива во смисла на чл.3 ст.1 точка 24 од Законот за јавните набавки / „Службен весник на Република Македонија “ „Службен весник на Република Македонија “ бр. 27/15 и бр.78/15/ и понудувачот нема да биде учесник на електронската аукција

5. Право на учество

5.1. Економскиот оператор кој има една или повеќе негативни референци, групата економски оператори во која членува економски оператор кој има негативна референца, како и економскиот оператор кој претставува поврзано друштво со економскиот оператор кој има негативна референца, нема право на учество.

5.2. Право да достави понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице - понудувач, кое е регистрирано за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка и кое презело тендерска документација од ЕСЈН, под услов да е регистриран на ЕСЈН и кое ги исполнува условите согласно тендерската документација.

5.3. Право да достави понуда има и група на понудувачи без обврска за здружување во соодветна правна форма. Договорниот орган нема да бара од групата на понудувачи да се здружи во посебна правна форма доколку истата биде избрана за носител на набавката.

5.4. Економските оператори можат да се здружат и да формираат група на економски оператори со цел заедно да поднесат групна понуда без да се поврзат во законска правна форма.

5.4.1 Составен дел на групна понуда е **договор за поднесување на групна понуда** со кој членовите во групата економски оператори меѓусебно и кон договорниот орган се обврзуваат за извршување на договорот за јавна набавка, а кој особено ги содржи следните податоци:

- членот на групата кој ќе биде носител на групата, односно кој ќе ја поднесе понудата и ќе ја застапува групата пред договорниот орган;
- членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе го потпише договорот за јавна набавка;
- членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе ја обезбеди гаранцијата на понудата во форма на банкарска гаранција;
- членот на групата кој ќе ја издаде фактурата/ситуацијата и сметка на која ќе се вршат плаќањата;
- краток опис на обврските на секој од членовите на групата економски оператори за извршување на договорот.

5.4.2 Членовите на групата економски оператори одговараат поединечно и солидарно пред договорниот орган за обврските преземени со понудата.

5.4.3 Член во групата економски оператори не може да се повлече од групата економски оператори до склучување на договорот за јавна набавка доколку:

- е носител на групата економски оператори,
- ја обезбедува гаранцијата на понудата во форма на банкарска гаранција,
- групата економски оператори не може да го докаже исполнувањето на критериумите за утврдување на способност што се барале во постапката без тој член или
- другите членови од групата солидарно не ги преземат обврските на членот од групата кој сака да се повлече од групата економски оператори.

5.4.4 Повлекувањето на член од групата економски оператори спротивно на условите од т. 5.4.3 се смета за повлекување на групната понуда.

Во случај на група економски оператори, сите членови на групата поединечно ја докажуваат својата лична состојба и способноста за вршење на професионалната дејност.

НАПОМЕНА: Во моментот на поднесување на понудата сите членови на групата треба да бидат регистрирани на Електронскиот систем за јавни набавки.

5.5. Економскиот оператор во рамките на иста постапка за доделување на договор за јавна набавка може да учествува само во една понуда. Сите понуди ќе бидат отфрлени ако економскиот оператор:

- учествува во повеќе од една самостојна и/или како член во групна понуда или
- учествува како подизведувач во друга самостојна и/или како член во групна понуда.

5.6. Економскиот оператор може да учествува како подизведувач во повеќе од една понуда.

5.7. Доколку економската и финансиската состојба, односно техничката или професионалната способност е поддржана од друг субјект, понудувачот е должен поддршката да ја докаже со валиден доказ дека тој субјект ќе му ги стави на располагање соодветните финансиски средства, односно соодветните технички или професионални ресурси (член 151 и член 154 од законот)

5.8. Понудувачот може да ангажира подизведувачи. Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

5.9. Лицата кои учествувале во изработка на тендерската документација не смеат да бидат понудувачи или членови во група на понудувачи во постапката за доделување на договорот.

6. Валута на понудата

6.1. Цената на понудата се изразува исклучиво во денари / МКД.

6.2. Македонскиот денар ќе се користи како валута за евалуација на понудите.

7. Авансно плаќање

7.1. За извршување на договорот за јавна набавка не е дозволено авансно плаќање.

8. Исправка на аритметички грешки

8.1. Ако првичната понуда е прифатлива и е составена и доставена во согласност со тендерската документација, Договорниот орган ги коригира аритметичките грешки на следниот начин:

- ако постои несовпаѓање меѓу зборовите и бројките, преовладува износот што е напишан со зборови;
- ако постои разлика помеѓу единечната цена и вкупната цена, тогаш преовладува единечната цена.

8.2. Комисијата за јавни набавки ќе ги коригира грешките во понудата според опишаната постапка и таа ќе се смета обврзувачка за него.

8.3. Ако економскиот оператор не ја прифати корекцијата на аритметичките грешки, понудата ќе биде отфрлена и ќе биде активирана изјавата за сериозност на понудата.

9. Извор на средства, начин и рок на плаќање

Средствата за реализација на конкретниот договор за јавната набавка се планирани во Буџетот на Општина Кочани за 2015 година, Програма Ф1, Потпрограма Ф10, ставка 425, подставка 425640.

Начин и рок на плаќање за изработена стратегиска оцена :

- фактурирањето ќе се врши по добивање на позитивно мислење од Министерството за животна средина и просторно планирање на финалната верзија на изработената стратегиска оцена / од надлежен орган /, а плаќањето ќе биде одложено до 60 / шеесет/ дена сметано од денот на доставување на фактура со испратница во архивата на Договорниот орган.

Начин и рок на плаќање за изработен елаборат за заштита на животната средина:

- фактурирањето ќе се врши по одобрен елаборат од надлежен орган, а плаќањето ќе биде одложено до 60 / шеесет/ дена сметано од денот на доставување на фактура со испратница во архивата на Договорниот орган .

Начинот и рокот на плаќање е задолжителен. Секоја понуда која содржи начин и рок на плаќање поинаков од оној утврден во оваа точка ќе се смета за неприфатлива. и како таква ќе биде отфрлена од страна на комисијата за јавни набавки.

10. Критериуми за утврдување на способност на понудувачите

За да учествуваат во постапката за доделување на договор, понудувачите мора да ги исполнуваат следниве критериуми за утврдување на нивната способност:

10.1. Лична состојба

Договорниот орган ќе го исклучи од постапката за доделување на договор за јавна набавка секој економски оператор :

- на кој во последните 5 години му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари ;
- на кој му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;
- на кој му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност ;
- кој е во постапка на стечај или во постапка на ликвидација ;
- кој има неплатени даноци, придонеси и други јавни давачки ;
- кому му е изречена прекршочна санкција – забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност и
- кој дава лажни податоци или не ги доставува податоците што ги барал договорниот орган.

10.2 Способност за вршење на професионална дејност

За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за јавна набавка од аспект на неговата професионална дејност, економскиот оператор :

- треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на соодветна дејност поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран;

10.3 Техничка или професионална способност

За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за јавна набавка од аспект на неговата техничка или професионална способност, економскиот оператор:

- треба да исполнува определени услови за изработка на стратегиска оцена за влијание на урбанистичко - планската документација врз животната средина и здравјето на луѓето (СЕА) согласно Законот за животна средина („ Сл.весник на РМ “ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14 и 44/15) и подзаконските акти од оваа област, односно да има ангажирано или вработено најмалку 1 /едно/ лице- експерт за изработка на стратегиска оцена на животната средина и да поседува потврда за положен стручен испит за стратегиска оцена на животната средина.

11. Начин на докажување на способноста на понудувачот

Понудувачот го потврдува исполнувањето на критериумите за утврдување на личната состојба со **изјава** која ја доставува во прилог на својата понуда. Исполнетоста на останатите критериуми за утврдување на способност, понудувачот ја докажува со доставување на потребната документација утврдена во овој дел од тендерската документација.

11.1. За докажување на личната состојба:

- **изјава со потпис на одговорното лице и печат на понудувачот дека во последните 5 години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;**

оригинал потпишана и заверена од понудувачот /со штембил и дата / ;

- **потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;**

копија потпишана и заверена од понудувачот со назнака „ Верно на оригинал “;

- **потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;**

копија потпишана и заверена од понудувачот со назнака „ Верно на оригинал “;

- **потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран;**

копија потпишана и заверена од понудувачот со назнака „ Верно на оригинал “;

- **потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство;**

копија потпишана и заверена од понудувачот со назнака „ Верно на оригинал “;

- **потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна - привремена забрана за вршење на одделна дејност ;**

копија потпишана и заверена од понудувачот со назнака „ Верно на оригинал “ ;

- **потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна - трајна забрана за вршење на одделна дејност ;**

копија потпишана и заверена од понудувачот со назнака „ Верно на оригинал “ ;

- **потврда од Регистарот на физички и правни лица дека не му е изречена прекршочна санкција – забрана за вршење на професија, дејност или должност ;**

копија потпишана и заверена од понудувачот со назнака „ Верно на оригинал “ ;

- **потврда од Регистарот на физички и правни лица дека не му е изречена прекршочна санкција – привремена забрана за вршење одделна дејност ;**

копија потпишана и заверена од понудувачот со назнака „ Верно на оригинал “ ;

Документите од точка 11.1 не смеат да бидат постари од 6 /шест/ месеци, а се доставуваат **во оригинал или копија** заверена од понудувачот на барање на комисијата. Ако договорниот орган се сомнева во документите за утврдување на личната состојба на понудувачот, тој го задржува правото да побара информации директно од надлежните органи кои ги издале документите за утврдување на личната состојба.

Понудувачот за докажување на својата лична состојба поднесува изјава дека ги исполнува предвидените критериуми за утврдување на личната состојба, која е дадена во прилог на оваа тендерска документација. Комисијата ќе побара само од понудувачот чија понуда ја утврдила за најповолна да ги достави потребните документи за утврдување на неговата лична состојба.

Комисијата ќе прифати документи за утврдување на личната состојба кои се издадени и по денот на јавното отворање на понудите, но не подоцна до денот на донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда.

11.2. За докажување на способноста за вршење на професионална дејност

11.2.1. За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да достави со својата понуда документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран, односно да достави :

- **Потврда за регистрирана дејност или Тековна состојба.....** за чие издавање надлежен орган во РМ е Централен регистар на РМ ;

не постар од 6 / шест / месеци – сметано наназад од денот утврден за јавното отворање на понудите

оригинал или копија потпишана и заверена од понудувачот со назнака „ Верно на оригинал “ ;

11.3. За докажување на техничка или професионална способност

11.3.1. За докажување на техничка или професионална способност понудувачот треба да достави :

- **M1/M2 обрасци за вработеното лице или доставување на доказ за ангажирани лица /потврда заверена на нотар, договор за соработка...../, кај понудувачот,** за цело времетраење на реализација на договорот за јавната

набавка што ќе се склучи со најповолниот понудувач, **поткрепено со диплома за соодветно завршено образование**

(копија заверена од понудувачот со потпис и печат и назнака „ Верно на оригинал “);

- лицето - експерт за изработка на стратегиска оцена на животната средина / вработено или ангажирано / да поседува **потврда** со која се докажува дека го положил испитот за стратегиска оцена на животната средина и истото да е ставено на Листата на експерти за стратегиска оцена на животната средина, што ја одржува органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, издадена од Министерство за животна средина и просторно планирање

оригинал или копија потпишана и заверена од понудувачот со назнака „ Верно на оригинал “ ;

11.4. При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување на способноста на економскиот оператор и при евалуација на понудата, комисијата задолжително бара од понудувачите да ги појаснат или дополнат документите за утврдување способност во рок од пет работни дена од крајниот рок за поднесување на понудите.

Бараното објаснување економскиот оператор го доставува во писмена форма во рокот кој го определил договорниот орган, а кој не смее да е покус од три работни дена, од денот на приемот на барањето од страна на понудувачот.

11.5. Во случај на група економски оператори, сите членови на групата поединечно ја докажуваат својата лична состојба и способноста за вршење професионална дејност.

Ако економски оператори поднесат групна понуда, техничката и професионалната способност се докажува со земање предвид на ресурсите на сите членови во групата, освен исклучоците согласно Законот за јавните набавки.

12. Појаснување, изменување и дополнување на тендерската документација

12.1 Појаснување на тендерската документација

12.1.1. Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација од договорниот орган, исклучиво во писмена форма, најдоцна 3 / три / дена пред крајниот рок за поднесување понудите.

12.1.2. Појаснувањето, Договорниот орган ќе го достави до сите економски оператори што подигнале тендерска документација, без при тоа, да се идентификува економскиот оператор што побарал појаснување.

12.1.3. Појаснувањето, договорниот орган ќе го достави преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН) преку модулот „Одговор на прашања во хартиена форма“, при што откако ќе се објави одговорот, за истиот ќе биде доставена нотификација до сите економски оператори кои подигнале тендерска документација.

12.2 Изменување и дополнување на тендерската документација

12.2.1. Договорниот орган го задржува правото најдоцна 3/три/ дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на понудувачите, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, за што веднаш ќе ги извести сите економски оператори што неа ја подигнале.

12.2.2. Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган ќе го продолжи крајниот рок за доставување на понудата за најмалку 6 / шест / дена.

12.2.3. Во случај на измена и дополнување на тендерската документација објавена на ЕСЈН како и продолжување на крајниот рок, договорниот орган е должен да ја објави направената измена преку ЕСЈН, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација до моментот на измената ќе добијат автоматско електронско известување дека е објавена измена за конкретниот оглас.

13. Изготвување и поднесување на понудите

13.1. Начин на изготвување на понудата

Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската документација, со користење на оригиналните обрасци дадени во прилог. Понудувачот подготвува еден оригинален примерок со ознака „оригинал“ . Понудата се пишува со неизбришливо мастило и ја потпишува и заверува одговорното лице на понудувачот или лице овластено од него. *Доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, во прилог се доставува и овластување за потпишување на понудата потпишано од одговорното лице.* Сите страници на понудата, освен за неизменетата печатена литература, ги парафира /округол печат и потпис / лицето кое ја потпишува понудата. Секое пишување меѓу редовите, бришење или пишување врз претходен текст важи само доколку е парафирано од лицето кое ја потпишува понудата.

Во спротивно понудата од Комисијата за јавни набавки ќе биде отфрлена поради формални недостатоци и нема да биде евалуирана во понатамошна постапка.

13.2. Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба

Со понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава со која потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба во целост утврдени во законот и во тендерската документација и дека ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку неговата понуда биде избрана за најповолна.

13.3. Изјава за сериозност на понудата

Во прилог на понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава за сериозност на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација. Доколку дојде до прекршување на дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе резултира со издавање негативна референца против таквиот понудувач на начин и согласно условите утврдени во Законот за јавните набавки. Изјавата ја потпишува лицето што ја потпишува и понудата. Доколку лицето што ја потпишува изјавата се разликува од лицето што ја потпишува понудата, во прилог се доставува и овластување за потпишување на изјавата.

13.4. Изјава за независна понуда

Во прилог на понудата, понудувачот доставува потпишана изјава за независно поднесување на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација, каде е подетално објаснето нејзиното значење

како и кои дејствија ќе се преземат доколку договорниот орган добие сознанија дека дадените наводи се невистинити.

Изјавата за независна понуда ја потпишува одговорното лице и ниедно друго лице.

13.5. Елементи на понудата

Поднесената првична понуда на денот утврден за јавно отварање на понудите, треба да е составена од следниве елементи и според следниов редослед:

- **Пополнет Образец на понуда** (Прилог 1) - **оригинал**, преземен од ЕСЈН со тендерската документација;
(*потпишан од одговорното/овластеното лице и заверен на понудувачот*);
- Пополнет образец на изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба (Прилог 2) - **оригинал**, преземена од ЕСЈН со образецот на понуда;
(*потпишана од одговорното/овластеното лице и заверена на понудувачот*);
- Пополнет образец на изјава за сериозност на понудата (Прилог 3) - **оригинал**, преземен од ЕСЈН со образецот на понуда;
(*потпишан од одговорното/овластеното лице и заверен од понудувачот*);
- Пополнет образец на изјава за независна понуда (Прилог 4) - **оригинал**, преземен од ЕСЈН со образецот на понуда;
(*потпишан од одговорното лице и заверен од понудувачот*);
- Документи за утврдување на професионалната дејност, утврдени во точка 11.2. од оваа тендерска документација;
(*оригинал или копии потпишани и заверени од понудувачот со назнака „Верно на оригинал“*);
- Документи за утврдување на техничката или професионалната способност утврдени во точка 11.3. од оваа тендерска документација;
(*оригинал или копии потпишани и заверени од понудувачот со назнака „Верно на оригинал“*);

13.6. Јазик на понудата

Понудата, како и целата кореспонденција и документи поврзани со понудата кои се разменуваат со понудувачот, се пишуваат на македонски јазик со користење на неговото кирилско писмо. Придружните документи и печатената литература кои се дел од понудата може да бидат на друг јазик.

13.7. Период на важност на понудата

Периодот на важност на понудата ќе изнесува **60 / шеесет /** дена од денот на нејавното отварање на понудите за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот.

Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

13.8. Затворање на понудата

Понудувачот го приложува оригиналниот примерок во запечатен внатрешен плик кој го содржи називот на понудувачот со целосна и точна адреса.

Внатрешниот плик се приложува во запечатен надворешен плик кој:

- е адресиран со точна адреса на договорниот орган,
- го содржи бројот на огласот,
- во горниот лев агол стои ознака „Не отварај“, да не се отвора пред времето и датумот за отворањето на понудите.

Доколку сите пливоа не се запечатени и обележани како што се бара, Договорниот орган не презема одговорност за затурање или предвремено отворање на понудата.

13.9. Принцип на една понуда

Едно правно или физичко лице може да поднесе само една понуда, без оглед дали ја доставува поединечно или како член на група на понудувачи.

Во спротивно сите понуди во кои се јавува тоа правно или физичко лице се отфрлаат.

Понуда може да поднесе само понудувач кој ја има преземено тендерската документација од ЕСЈН каде што е прикачена со огласот објавен од Договорниот орган и за кој Договорниот орган има добиено електронска потврда за превземање на тендерската документација, согласно Правилникот за начинот на користење на ЕСЈН.

14. Краен рок и место за поднесување на понудите

14.1. Краен рок за поднесување на понудите е : **07.08.2015 година во 10.00 часот.**

14.2. Понудите се поднесуваат на следнава адреса :

Општина Кочани, ул. „Раде Кратовче“ бр.1 Кочани , со назнака " **За барање за прибирање на понуди " Оглас бр. 05-1518/8/2015.**

14.3. Согласно чл.102 ст.(1) од Законот за јавните набавки /„Службен весник на РМ “ бр. 27/2015- пречистен текст и бр.78/15/ „Во постапката со барање за прибирање на понуди каде што проценетата вредност на договорот за јавна набавка е до 5.000 евра во денарска противвредност, без вклучен ДДВ, **не се спроведува јавно отворање на понудите.**“ односно на денот на отворањето на понудите нема да присуствуваат претставници на понудувачите.

14.4. Отворањето на понудите ќе го изврши комисијата за јавна набавка во просториите на договорниот орган. Комисијата за јавни набавки ќе пристапи кон отворање на понудите доколку е пристигната и само една понуда.

15. Критериуми за доделување на договорот

15.1 Критериум за доделување на договорот за јавна набавка е **најниска цена.**

15.2 За носител на набавката ќе биде избран оној економски оператор кој ќе понуди најниска цена во текот на електронската аукција, а чија понуда претходно е оценета како прифатлива. Во постапка која завршува со спроведување на електронска аукција не се врши бодување на понудите, туку само рангирање на понудувачите според висината на понудените цени.

15.3 Евалуацијата на понудите ќе се врши согласно со Методологијата за изразување на критериумите за доделување на договорот за јавна набавка во бодови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/08).

16. Посебни начини за доделување на договорот за јавна набавка

16.1. Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на постапка со барање за прибирање на понуди, која ќе заврши со електронска аукција како последна фаза во постапката.

16.2. Оваа постапка нема да се спроведува со користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН), освен во делот на електронската аукција која задолжително се спроведува преку ЕСЈН (<https://www.e-nabavki.gov.mk>).

16.3. Подетални информации за користењето на електронски средства: За да можете да учествувате на електронската аукција, потребно е да се регистрирате во ЕСЈН. Економскиот оператор се регистрира во ЕСЈН со пополнување на регистрациска форма која е составен дел од ЕСЈН¹, по што ЕСЈН автоматски ги обработува податоците од регистрациската форма, генерира шифра и истата ја доставува на регистрираната електронска пошта на економскиот оператор. Секое лице кое се регистрира како корисник на ЕСЈН, при пополнување на веб образецот за регистрација се запознава и дава согласност дека ќе ги почитува правилата и условите за користење на ЕСЈН. Повеќе информации за начинот на регистрација и користење на системот ќе најдете во Прирачникот за користење на ЕСЈН наменет за економски оператори, кој можете да го преземете од почетната страна на ЕСЈН во делот „Економски оператори“.

Подетални информации за електронската аукција: Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во постапката со барање за прибирање на понуди. Предмет на електронската аукција е вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, и увозни царини, без ДДВ. Почетна цена на електронската аукција е најниската цена од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката. Поканите за учество на аукцијата ќе се достават во електронска форма преку ЕСЈН по целосната евалуација на првичните понуди, до сите економски оператори кои доставиле прифатливи понуди во првата фаза од постапката и кои се регистрирани во ЕСЈН.

Поканата за учество на аукцијата ќе биде електронски испратена во поштенското сандаче на корисничкиот профил на ЕСЈН на лицето за контакт наведено во Образецот за понуда кое претходно е регистрирано во ЕСЈН.

Договорниот орган ќе испрати поединечно писмено известување до оној економски оператор кој не е квалификуван за учество на електронска аукција.

Во поканата за учество на аукцијата ќе бидат содржани следниве податоци: почетната цена на аукцијата, односно најниската цена од првично поднесените понуди; датумот и часот на започнување и завршување на аукцијата; како и интервалот во кој ќе се спроведува негативното наддавање (минимална и максимална разлика во понудени цени).

16.4 Доколку е поднесена само една понуда или само една прифатлива понуда, договорниот орган ќе го покани единствениот понудувач да поднесе конечна цена преку ЕСЈН. Во поканата за поднесување конечна цена се содржани следниве податоци:

- идентификување на делот на понудата кој ќе биде предмет на поднесување конечна цена,
- информации кои ќе му бидат достапни пред поднесувањето на конечната цена и
- временскиот период за поднесување конечна цена.

Единствениот понудувач ја поднесува конечната цена во утврденото време само еднаш, а доколку не поднесе конечна цена, првично понудената цена ќе се смета за конечна.

¹ Линк „Регистрирај се“ во делот „Економски оператори“ на почетната страна на ЕСЈН

17. Доделување на договорот за јавна набавка

17.1. Договорниот орган, по спроведената електронска аукција како последна фаза во постапката за барање за прибирање на понуди, договорот му го доделува на економскиот оператор кој понудил најниска цена во текот на негативното наддавање.

17.2. Во случај кога е поднесена само една понуда која е прифатлива или останала само една прифатлива понуда, договорниот орган задолжително го поканува единствениот понудувач да поднесе конечна цена преку ЕСЈН.

Поканата до единствениот понудувач содржи:

- идентификување на делот на понудата кој ќе биде предмет на поднесување конечна цена,
- информации кои ќе му бидат достапни пред поднесувањето на конечната цена и
- времето на поднесување на конечната цена кое не може да биде порано од 48 часа од испраќањето на поканата.

Единствениот понудувач ја поднесува конечната цена само еднаш во утврденото време во поканата, а доколку не поднесе конечна цена првично понудената цена ќе се смета за конечна.

17.3. По завршувањето на електронската аукција и изборот на најповолен понудувач, бидејќи предметот на набавката се состои од повеќе ставки, цената на секоја од поединечните ставки ќе се пресметува со соодветно пропорционално намалување кое ќе биде еднакво на процентот на намалување на цената на првичната понуда на избраниот најповолен понудувач (пред електронската аукција) и цената на последната понуда (по завршувањето на аукцијата).

17.4. Доколку две или повеќе понуди имаат иста цена, за најповолен понудувач ќе биде избран оној кој прв ја поднел понудата во архивата на Договорниот орган.

18. Известување за доделување на договорот за јавна набавка

18.1. По завршувањето на електронската аукција на јавниот дел од ЕСЈН автоматски се објавува и до сите учесници на аукцијата автоматски се испраќа известување за економскиот оператор кој поднел најниска цена во текот на негативното наддавање. Известувањето е од информативен карактер и не предизвиква правни последици. Исходот од електронската аукција е основ за донесување на одлука за избор на најповолна понуда.

18.2. Пред истекот на периодот на важење на понудата, а најдоцна во рок од 3 /три/ дена од донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда, избраниот најповолен економски оператор ќе биде известен во писмена форма дека неговата понуда е прифатена. Во исто време, и сите други економски оператори ќе бидат известени за резултатите од тендерот, одлуката кој е најповолен економски оператор како и за причините за неизбор на нивната понуда.

19. Правна заштита

Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка, во согласност со условите и постапката предвидени со Законот за јавните набавки /„Службен весник на Република Македонија“ број 27/2015-Пречистен текст и бр.78/15/. Правото на жалба во постапка која завршува со електронска аукција се остварува по донесување на одлуката за избор на најповолен понудувач или поништување на постапката.

20. Завршување на постапката за доделување на договорот за јавна набавка

Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на конечната одлука за избор или за поништување на постапката

II. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПРЕДМЕР

- Изработка на стратегиска оцена за влијанието на урбанистичко-планската документација врз животната средина и здравјето на луѓето (СЕА)

1. Генерален урбанистички план (измена и дополнување)

- 1.1 површина до 20 ха - вкупна цена
- 1.2 површина од 20 ха до 50 ха - цена по ха
- 1.3 површина од 50 ха до 80 ха - цена по ха
- 1.4 површина од 80 ха до 100 ха - цена по ха
- 1.5 површина од 100 ха до 300 ха - цена по ха
- 1.6 површина од 300 ха до 500 ха - цена по ха
- 1.7 површина повеќе од 500 ха - цена по ха
- 1.8 само сообраќај на постоен ГУП (780 ха) – вкупна цена

2. Детален урбанистички план

- 2.1 површина до 1 ха - вкупна цена
- 2.2 површина од 1 ха до 3 ха - вкупна цена
- 2.3 површина од 3 ха до 5 ха - вкупна цена
- 2.4 површина од 5 ха до 10 ха - цена по ха
- 2.5 површина од 10 ха до 20 ха - цена по ха
- 2.6 површина од 20 ха до 30 ха - цена по ха
- 2.7 површина над 30 ха - цена по ха

3. Урбанистички план вон населено место

- 3.1 површина до 1 ха - вкупна цена
- 3.2 површина од 1 ха до 3 ха - вкупна цена
- 3.3 површина од 3 ха до 5 ха - вкупна цена
- 3.4 површина од 5 ха до 7 ха - цена по ха
- 3.5 површина од 7 ха до 10 ха - цена по ха
- 3.6 површина повеќе од 10 ха - цена по ха

4. Урбанистички план за село

- 4.1 површина до 1 ха - вкупна цена
- 4.2 површина од 1 ха до 3 ха - вкупна цена
- 4.3 површина од 3 ха до 5 ха - вкупна цена
- 4.4 површина од 5 ха до 7 ха - цена по ха
- 4.5 површина од 7 ха до 10 ха - цена по ха
- 4.6 површина од 10 ха до 15 ха - цена по ха
- 4.7 површина од 15 ха до 20 ха - цена по ха
- 4.8 површина од 20 ха до 30 ха - цена по ха
- 4.9 површина над 30 ха - цена по ха

5. Проект за инфраструктура

5.1 до 500 м	-вкупна цена
5.2 од 500 м до 1000 м	-вкупна цена
5.3 од 1000 м до 1500 м	-вкупна цена
5.4 од 1500 м до 2000 м	-вкупна цена
5.5 од 2000 м до 2500 м	-вкупна цена
5.6 од 2500 м до 3000 м	-вкупна цена

6. Изработка на елаборат за влијание на проектот врз животната средина за патишта

6.1 до 1000 м	- вкупна цена
6.2 од 1000 м до 2000 м	- вкупна цена
6.3 од 2000 м до 3000 м	- вкупна цена
6.4 од 3000 м до 4000 м	- вкупна цена

*Општина Кочани
Спецификатор,
Раководител на Сектор за урбанизам
и комунални работи*

(Зоран Манасиев)

Прилог 1 – Образец на понуда

Врз основа на огласот број 05-1518/8/2015 објавен на ЕСЈН од Општина Кочани за јавна набавка на услуги и тоа за :

Изработка на стратегиска оцена за влијанието на урбанистичко-планската документација врз животната средина и здравјето на луѓето

со спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди, која постапка се спроведува во хартиена форма и завршува со електронска аукција преку Електронскиот систем за јавни набавки (<https://www.e-nabavki.gov.mk>), и на тендерската документација која ја преземавме од ЕСЈН ја поднесуваме следнава:

П О Н У Д А

Дел I – Информации за понудувачот

I.1. Име на понудувачот: _____

I.2. Контакт информации

– Адреса: _____

– Телефон: _____

– Факс: _____

– Е-пошта: _____

– Лице за контакт: _____

I.3. Одговорно лице: _____

I.4. Даночен број: _____ ЕМБС _____

I.5. Банка: _____ Жиро сметка _____

Дел II – Техничка понуда

II.1. Согласно сме да ги извршиме услугите согласно техничките барања утврдени во техничката спецификација и согласно понудените цени во нашата понуда.

Опис на услугите		Цена без ДДВ	Износ на ДДВ
1.	Генерален урбанистички план (измена и дополнување)		
1.1	површина до 20 ха - вкупна цена		
1.2.	површина од 20 ха до 50 ха - цена по ха		
1.3	површина од 50 ха до 80 ха - цена по ха		
1.4	површина од 80 ха до 100 ха - цена по ха		
1.5	површина од 100 ха до 300 ха - цена по ха		
1.6	површина од 300 ха до 500 ха - цена по ха		
1.7	површина повеќе од 500 ха - цена по ха		
1.8	само сообраќај на постоен ГУП (780 ха) –вкупна цена		
2.	Детален урбанистички план		
2.1	површина до 1 ха - вкупна цена		
2.2	површина од 1 ха до 3 ха - вкупна цена		
2.3	површина од 3 ха до 5 ха - вкупна цена		
2.4	површина од 5 ха до 10 ха - цена по ха		
2.5	површина од 10 ха до 20 ха - цена по ха		
2.6	површина од 20 ха до 30 ха - цена по ха		
2.7	површина над 30 ха - цена по ха		
3.	Урбанистички план вон населено место		
3.1	површина до 1 ха - вкупна цена		
3.2	површина од 1 ха до 3 ха - вкупна цена		
3.3	површина од 3 ха до 5 ха - вкупна цена		
3.4	површина од 5 ха до 7 ха - цена по ха		
3.5	површина од 7 ха до 10 ха - цена по ха		
3.6	површина повеќе од 10 ха - цена по ха		
4.	Урбанистички план за село		
4.1	површина до 1 ха - вкупна цена		
4.2	површина од 1 ха до 3 ха - вкупна цена		
4.3	површина од 3 ха до 5 ха - вкупна цена		
4.4	површина од 5 ха до 7 ха - цена по ха		
4.5	површина над 30 ха - цена по ха		
4.6	површина од 10 ха до 15 ха - цена по ха		
4.7	површина од 15 ха до 20 ха - цена по ха		
4.8	површина од 20 ха до 30 ха - цена по ха		
4.9	површина од 7 ха до 10 ха - цена по ха		
5.	Проект за инфраструктура		
5.1	до 500 м -вкупна цена		
5.2	од 500 м до 1000 м -вкупна цена		
5.3	од 1000 м до 1500 м -вкупна цена		
5.4	од 2500 м до 3000 м -вкупна цена		
5.5	од 2000 м до 2500 м -вкупна цена		
5.6	од 1500 м до 2000 м -вкупна цена		
6.	Изработка на елаборат за влијание на проектот врз животната средина за патишта		
6.1	до 1000 м - вкупна цена		

6.2	од 1000 м до 2000 м	- вкупна цена		
6.3	од 3000 м до 4000 м	- вкупна цена		
6.4	од 2000 м до 3000 м	- вкупна цена		

Вкупна цена без ДДВ	ДДВ 18 %	Вкупна цена со ДДВ

П.2. Вкупната цена на нашата понуда (збир на сите позиции во МКД), вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, **без вклучен ДДВ**, изнесува:

_____ [со бројки]
денари.

(_____) [со букви]
денари.

ДДВ износ : _____

П.3. Ги прифаќаме начинот и рокот на вршење на услугата, утврдени во тендерската документација.

П.4. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација.

П.5. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

П.6. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација .

Место и датум

Одговорно/овластено лице

(потпис и печат)

Прилог 2 – Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба

ИЗЈАВА

Под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудувачот _____ [се наведува назив на понудувачот] во целост ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба на понудувачите утврдени во законот и во тендерската документација по огласот за доделување на договор за

Изработка на стратегиска оцена за влијанието на урбанистичко-планската документација врз животната средина и здравјето на луѓето
објавен од страна на Општина Кочани, со Барање за прибирање на понуди и дека понудувачот ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на Договорниот орган доколку нашата понуда биде избрана за најповолна.

Место и датум

Одговорно/овластено лице

(потпис и печат)

Прилог 3 - Изјава за сериозност на понудата

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме на одговорното лице на понудувачот /или на овластеното лице од понудувачот со прилог Овластување], врз основа на член 47 став 1 од Законот за јавните набавки, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата поднесена од _____ (име на правното лице) за предмет на набавка:

- ***Изработка на стратедиска оцена за влијанието на урбанистичко-планската документација врз животната средина и здравјето на луѓето***

по Оглас бр. 05-1518/8/2015 год. и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 47 став 6 од Законот за јавните набавки („ Службен весник на РМ “ бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14 и 78/15), што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја давам оваа изјава.

Оваа Изјава ја приложувам кон мојата понуда на денот на јавното отворање на понуди и истата се смета за составен дел на понудата.

Место и датум

Овластено/одговорно лице

(потпис и печат)

Изјавата за сериозност на понудата може да биде потпишана и од лице овластено од одговорното лице

Прилог 4 – Изјава за независна понуда

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ (име и презиме на одговорното лице на понудувачот), врз основа на член 129 став 2 од Законот за јавните набавки, **под целосна материјална и кривична одговорност ИЗЈАВУВАМ дека** понудата поднесена од _____ (име на правното лице) за предмет на набавка:

Изработка на стратегиска оценка за влијанието на урбанистичко-планската документација врз животната средина и здравјето на луѓето

***-ја поднесувам независно, без договор со други економски оператори спротивно на прописите за заштита на конкуренцијата, како и
-дека не учествувам во истата постапка со други економски оператори со кои сум капитално, сопственички или роднински поврзан.***

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на неистинити наводи во изјавата, што ќе доведе до поведување на соодветна постапка против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис и печат)

Изјавата за независна понуда не може да биде потпишана од ниту едно друго лице освен од одговорното лице.